

Notes of Assembly of the members of Association of Citizens

Lokomotiva- Centre for new Initiatives in Art and Culture - with address str. Veljko Vlahovich 20/8, 1000 Skopje, with Business identification number 5742544 on 30.11.2020

The membership of the Association of Citizens - LOKOMOTIVA - Center for new initiatives in art and culture – with address str. Veljko Vlahovich 20/8, 1000 Skopje and with Business identification number 5742544 in accordance with Article 24 of the Law on Associations and Foundations decided to hold an assembly at which changes will be made in the Association.

The Assembly was convened by President Violeta Kachakova. On November 15, 2020, were sent invitations to all permanent members of the Association. On November 15, 2020, were sent invitations to all new members of the Association.

All permanent invited members and all new invited members are present at the Assembly, which fills the quorum for work and decision-making of the Assembly.

The member Iskra Shukarova with a place of residence on str. Orce Nikolov, no. 155 / 5-1 - Skopje and with ID number 2110972455005 is excluded from the Association in accordance with Article 10 of the Statute of the Association due to sabotage of the last assembly of the Association held on 23.06.2016, non-signing of any document and decision made at this Assembly, as well as spreading untruths that she is excluded from the organization, although she officially remains a member of the Assembly with all the rights as a member of the Assembly.

Attached to the Minutes is a List of present members of the Assembly.

The Assembly of the Association of Citizens - LOKOMOTIVA - Center for new initiatives in art and culture - with address str. Veljko Vlahovich 20/8, 1000 Skopje and with Business identification number 5742544 on 30.11.2020 was opened by the President Violeta Kachakova who took the word, determined whether the assembly has a quorum for work and after determining that by direct counting of the present members, asked from all present members to appoint a chairperson of the Assembly who will manage and administer it, as well as to appoint a secretary and verifier of the minutes.

Violeta Kachakova was nominated for President of the Assembly, Zorica Zafirovska for secretary and Ljupco Tanurovski and Aneta Ilievska-Stefanovska for verifier of the minutes.

The meeting was opened by Violeta Kachakova.

The following proposal was given and adopted for the agenda:

=====

DAILY ORDER/TASKS and ITEMS

1. Change of President of the Association,
2. Abolition of associate membership,
3. Exclusion of a member of the Association,
4. Abolition of a body of the Association - Executive Director,
5. Dismissal of the previously appointed Executive Director,
6. Change of the number of members of the Management Board,
7. Dismissal of members of the Managing Board, new mandate of members of the Managing Board and appointment of new members of the Managing Board,
8. Dismissal and accession of new members of the Association,
9. Change of address data of the association,
10. Amendment of the Act of establishment of the Association,
11. Amendment of the Statute of the Association.
12. Presentation of the work plan and development of the organization in the following period
13. Other

=====

I.1. Regarding item 1 - Change of President of the Association.

The President of the Association changes.

The new President of the Association is:

Biljana Tanurovska - Kulavkovski with a place of residence on str. Veljko Vlahovich no. 20-8 in Skopje with ID number 1409972455066.

A formal decision on this point will be made by the President.

The decision was adopted unanimously.

I.2. Regarding item 2 - Abolition of associate membership.

The associate membership in the association is abolished:

The association now will distinguish two types of membership: full-fledged and honorary.

A formal decision on this point will be made by the President.

The decision was adopted unanimously.

I.3. Regarding item 3 - Exclusion of a member of the Association

The following member of the association is excluded:

Iskra Shukarova with a place of residence on str. Orce Nikolov, no. 155 / 5-1 - Skopje and with ID number 2110972455005, accordingly Article 10 of the Statute of the Association due to sabotage of the last assembly of the Association held on 23.06.2016, non-signing any document and decision made at this Assembly, as well as spreading lies that is excluded from the organization, although she officially remains to be a member of the Assembly with all the rights as a member of the Assembly.

A formal decision on this point will be made by the President.

The decision was made with 6 votes FOR and 1 ABSTAINED

I.4. Regarding item 4 - Abolition of a body of the Association - Executive Director:

The Executive Director is abolished as a body of the Association:

Bodies of the Association now will be: Assembly, President of the Assembly and Managing Board

A formal decision on this point will be made by the President.

The decision was adopted unanimously.

I.5. Regarding item 5 - Dismissal of the previously appointed Executive Director

The Executive Director is being recalled:

- Biljana Tanurovska - Kulavkovski from Skopje, with a place of residence at str. Veljko Vlahovich 20-8, 1000 Skopje and with ID number 1409972455066

A formal decision on this point will be made by the President.

The decision was voted and adopted.

I.6. Regarding item 6 - Change in the number of members of the board

The number of members of the Managing Board are changing:

The Managing Board of the Association now will have 3 members.

A formal decision on this point will be made by the President.

The decision was adopted unanimously.

I.7. Regarding item 7 - Dismissal of members of the Managing Board, new mandate of members of the Managing Board and appointment of new members of the Managing Board.

The members of the Managing Board Violeta Kachakova with ID number 1301978455097, Biljana Tanurovska - Kulavkovski with ID number 1409972455066, Kliment Poposki with ID number 0408971434006 and Katarina Doneva with ID number 2111968455129 are being recalled.

The member of the Management Board Aneta Ilievska - Stefanovska with ID number 2302970438002 has a new mandate.

Members of the Management Board are:

1. Aneta Ilievska - Stefanovska
2. Ivana Vaseva
3. Aleksandar Georgiev

A formal decision on this point will be made by the President.

The decision was voted unanimously.

I.8. Regarding item 8 - Accession of new members of the Association

The following members are dismissed from the association:

1. Katerina Doneva

In addition to existing ones, new members are joining the Association. New members of the association are:

1. Ivana Vaseva
2. Aleksandar Georgiev
3. Viktorija Ilioska
4. Dario Barretto Damas
5. Zorica Zafirovska
6. Filip Jovanovski

A formal decision on this point will be made by the President.

The decision was voted unanimously.

I.9. Regarding item 9 - Change of data for the address of association

Due to the changed name of the street on which the headquarters of the Association is changing the name of the street and now it says:

Str. Dimitrie Chupovski

A formal decision on this point will be made by the President.

The decision was adopted unanimously.

I.10. Regarding item 10 - Change of the act of establishment of the association

A change of the Act of Establishment is ascertained.

Article 3 is changed and now reads:

Article 3

The headquarters of the Association is in Skopje on st. Dimitrie Chupovski no. 20/8, 1000 Skopje.

Article 4 is changed and now reads:

Article 4

Full members of the Association with the right to vote are:

No	Name	Surname	Address	ID no.
1	Biljana	Tanurovska-Kjulavkovski	Str. Veljko Vlahovich, no.20-8-Skopje	1409972455066
2	Violeta	Kachakova	Blv. Jane Sandanski, no.107/-36-Skopje	1301978455097
3	Natasha	Dimitrievska	Str. 11 October, no.23/2-8-Skopje	3008968455178
4	Ljupco	Tanurovski	Str. Pirinska, no.28-Skopje	1903964450068
5	Aneta	Ilievski Stefanovska	Blv.Jane Sandanski no.12-3/19-Skopje	2302970438002
6	Kliment	Poposki	Plitishta no. 4/3 Struga	0408971434006
7	Aleksandar	Georgiev	Str. Kozara no.64/3-11, Skopje	0611985450098
8	Ivana	Vaseva	Str. 95 no.57, Volkovo, Skopje	0906984455029
9	Zorica	Zafirovska	Str. Nikola Trimpare no.20/1-16, Skopje	1202982455001

10	Dario	Baretto Damas	/	Passport no: PAJ647966
11	Philip	Jovanovski	Str. Hristo Uzunov no.3E, Bitola	2505979410036
12	Viktorija	Ilioska	Str. Bidimazh no.18A-16, Prilep	0809990445005

Article 6 is changed and now reads:

Article 6

The association will be represented by the president or members who will be appointed by the Board of Directors.

Biljana Tanurovska-Kulavkovski is appointed for President of the Association of Citizens with a place of residence on st. Veljko Vlahovich no. 20-8 in Skopje with ID number 1409972455066.

Article 7 is changed and now reads

Article 7

Organs of the Association LOKOMOTIVA are:

1. Assembly
2. President of the Assembly
3. Board of Directors

Article 8 is changed and now reads:

Article 8

The Assembly of the Association LOKOMOTIVA has 12 full members - representatives elected by the citizens - members of the association.

Members of the Assembly are 1. Biljana Tanurovska-Kjulavkovski, 2. Violeta Kachakova 3. Ljupcho Tanurovski, 4. Aneta Ilievska - Stefanovska, 5. Ivana Vaseva, 6. Aleksandar Georgiev, 7. Viktorija Ilioska, 8. Dario Baretto Damas, 9. Zorica Zafirovska and 10. Filip Jovanovski, 11. Kliment Poposki, 12. Dimitrievska Natasha

Article 9 is changed and now reads:

Article 9

President of the Association is Biljana Tanurovska - Kjulavkovski with a place of residence on st. Veljko Vlahovich no. 20-8 in Skopje with ID number 1409972455066.

Article 10 is changed and now reads

Article 10

The Managing Board is an executive body of the Assembly in which all members have equal rights, obligations and responsibilities for the operation and development of the Association in accordance with the Statute.

The Managing Board of the Association LOKOMOTIVA has 3 members:

1. Aneta Ilievska – Stefanovska ID number 2302970438002
2. Ivana Vaseva ID number 0906984455029
3. Aleksandar Georgiev ID number 0611985450098

Article 11 is deleted.

Article 12 becomes Article 11.

After the above-mentioned changes, a consolidated text of the Act of Establishment will be prepared.

A formal decision on this point will be made by the President.

The decision was adopted unanimously.

T.11. Regarding item 11 - Amendment of the Statute of the Association.

A change in the Statute of the Association is noted.

Article 5 is changed and it now reads:

Article 5

The headquarters of the Association is in Skopje on st. Dimitrie Cupovski no. 20/8, 1000 Skopje.

Article 8 is changed and now reads:

Article 8

Members can be all citizens who are citizens of the Republic of Macedonia as well as foreigners, who will voluntarily join the association by submitting an application for membership, or on the recommendation of at least two members of the association.

(1) The membership in Lokomotiva is on a voluntary basis and members of the association can be individuals/ persons from the Republic of Macedonia as well as foreigners who act in the areas represented by the organization and who accept the Statute and the goals of the organization.

(2) The association distinguishes two types of membership: full-fledged and honorary.

(3) Full membership refers to those candidates who meet all the criteria for new members. Obligations of the full membership of the association include attendance at meetings, participation in the work, realization of the program and payment of the membership fee, which is determined by a special decision of the Managing Board.

(4) Honorary members can be the founders and long-term associates of the organization who will not be active in meetings, participation in work and implementation of the program. Honorary members do not have the right to vote, and if they meet the criteria for a full member, they can hold the function of honorary members and full members.

(5) The Assembly of the association may prescribe additional criteria for admission of new members and it will be regulated by a decision of the Assembly.

(6) The status of a member of the association is acquired by submitting an application for membership, or on the recommendation of at least two members of the association. The membership is confirmed by the Assembly of the association with just a majority of the present members.

(7) All members are obliged to adhere to the Statute and other acts of the Association.

(8) All members have an obligation to actively participate in the work of the association, as well as to assist the work of the association by paying membership fees, public representation and other means in accordance with the Law, as well as the Statute and other acts of the Association.

(9) The inclusion and exclusion of the members of the Assembly is regulated by decisions of the Assembly.

Article 17 is changed and now reads:

Article 17

Organs of the Association LOKOMOTIVA are:

1. Assembly;
2. Board of Directors;
3. President of the association

Article 18 is changed and now reads:

Article 18

The highest governing body in the Association is the Assembly consist of all full members of the Association. The mandate of the representatives lasts 4 years with the possibility of extension. The Assembly meets as needed, and at least once a year.

Article 19 is changed and now reads:

Article 19

Sessions of the Assembly are convened by the President of the Assembly according to the latest data entered in the Central Register of the Republic of Macedonia.

The session of the Assembly is convened upon the proposal of the Managing Board or 1/5 of the total number of members of the Assembly

If the President of the Assembly does not convene the session within 14 days from the day of the given proposal, then the session is convened by the Managing Board. The manner of convening sessions of the Assembly is determined by the Rules of Procedure of the Assembly.

With the sessions of the Assembly are chaired by the President, and in his absence or by agreement, chaired by a Member of the Managing Board.

The Assembly makes full decisions as well as making decisions for admission and expulsion of members of the Association and decisions for association with other organizations and membership in international organizations which is decided by just a majority of the members present.

The assembly can be regular, unscheduled or electronic (virtual).

Article 23 is changed and now reads:

Article 23

The Managing Board of the Association LOKOMOTIVA has 3 members.

The mandate of the members lasts 4 years with the possibility of re-election.

The Managing Board is the executive and operational body of the Association and consists of three members.

The members of the Management Board are elected by the Assembly for a term of four years, with the possibility of re-election.

Articles 29, 30 and 31 shall be deleted.

From Article 32 to Article 43, they become Article 29 to Article 40.

After the above-mentioned changes, a consolidated text of the Statute will be prepared.

The decision was voted unanimously.

I.12. Regarding item 12 - Presentation of the work plan and development of the organization in the following period

The newly elected president of the association presented the plan for development and work of the organization in the next two years. The program of the association and the projects were presented as part of that program, which are in progress and those that start with the realization in 2021, what are the activities that will be implemented within those projects, which are collaborators from domestic and international context and how funded. Other strategic directions related to the plan for development of a platform of cultural organizations were presented, which should further act in the direction of development of a new institution in culture.

I.13. Regarding item 13 - Other

There was talk about the possibilities for monitoring and involvement of the members of the Assembly in some of the current activities of the association for which they are interested to contribute to the operation. Therefore, they agreed to organize periodic working meetings in which the work process will be reported and those who are interested and not directly involved, can help.

Written Decisions will be prepared for the voted acts and will be signed by the President of the Association.

The Assembly ended its work at 18.00.

Skopje, 30.11.2020

Secretary

Zorica Zafirovska

President of the Assembly

Violeta Kachakova

(name, surname and short signature)
signature)

(name, surname and short

Verifiers

1. Ljupcho Tanurovski _____ (name, surname and short signature)

2. Aneta Ilievska-Stefanovska _____ (name, surname and short signature)

ЗАПИСНИК

од одржано Собрание на членовите на

Здружение на граѓани - ЛОКОМОТИВА – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата -
со седиште на ул. Вељко Влаховиќ бр. 20/8, 1000 Скопје и со ЕМБС 5742544
на ден 30.11.2020 година

Членството на Здружение на граѓани - ЛОКОМОТИВА – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата - со седиште на ул. Вељко Влаховиќ бр. 20/8, 1000 Скопје и со ЕМБС 5742544 во согласност со членот 24 од Законот за здруженијата и фондациите одлучи да одржи собрание на кое ќе се направат промени во Здружението.

Собранието го свика претседателот Виолета Качакова. На ден 15.11.2020 година на сите постојани членови на Здружението им беа испратени покани. На ден 15.11.2020 година на сите нови членови на Здружението им беа испратени покани.

На собранието присутни се сите постојани повикани членови и сите нови повикани членови, со што е исполнет кворумот за работа и одлучување на Собранието.

Членот Искра Шукарова со место на живеење на ул. Орце Николов, бр. 155/5-1 – Скопје и со ЕМБС 2110972455005 се исклучува од Здружението согласно член 10 од Статутот на Здружението поради саботирање на последното собрание на Здружението одржано на 23.06.2016 година, непотпишување на ниеден документ и одлука донесена на ова Собрание, како и поради ширење невистини дека е исклучена од организацијата, иако официјално останува да биде член на Собранието со сите права како член на Собрание.

Во прилог на Записникот е Список на присутни членови на Собранието.

Собранието на Здружение на граѓани - ЛОКОМОТИВА – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата - со седиште на ул. Вељко Влаховиќ 20/8, 1000 Скопје и со ЕМБС 5742544 од ден 30.11.2020 година го отвори претседателот Виолета Качакова која зеде збор, утврди дали собранието има кворум за работа и откако тоа го утврди со непосредно броење на присутните членови, побара сите присутни членови да определат претседавач на Собранието кој ќе раководи и управува со него, како и да определат записничар и оверувачи на записникот.

За Претседавач на Собранието беше предложен Виолета Качакова, за записничар Зорица Зафировска и за оверувачи на записникот Љупчо Тануровски и Анета Илиевска – Стефановска.

Седницата ја отвори Виолета Качакова.

За дневен ред беше даден и усвоен следниот предлог:

ДНЕВЕН РЕД

1. Промена на Претседател на Здружението,
2. Укинување на асоцијативно членство,
3. Исклучување на член на Здружението,
4. Укинување на орган на Здружението - Извршен директор,
5. Отповикување на досега поставениот Извршен директор,
6. Промена на бројот на членовите на Управен одбор,
7. Отповикување на членови на Управен одбор, нов мандат на членови на Управен одбор и назначување нови членови на Управен одбор,
8. Разрешување и пристапување на нови членови на Здружението,

9. Промена на податоци за адреса на здружението,
 10. Промена на Актот на основање на Здружението,
 11. Промена на Статутот на Здружението.
 12. Претставување на планот на работа и развој на организацијата во периодот што следи
 13. Друго
-

T.1.

По однос на точката 1 – Промена на Претседател на Здружението.

Се менува Претседателот на Здружението.

Новиот Претседател на Здружението е:

- Биљана Тануровска - Ќулавковски со место на живеење на ул. Вељко Влаховиќ, бр.20-8 во Скопје со ЕМБГ 1409972455066.
- Формална одлука за оваа точка ќе донесе Претседателот.
- Одлуката е едногласно усвоена.

T.2.

По однос на точката 2 – Укинување на асоцијативно членство.

Се укинува асоцијативното членство во здружението:

- Здружението сега ќе разликува два типа на членство: полноправно и почесно.
- Формална одлука за оваа точка ќе донесе Претседателот.
- Одлуката е едногласно усвоена.

T.3.

По однос на точката 3 – Исклучување на член на Здружението

Се исклучува следниот член од здружението:

- Искра Шукарова со место на живеење на ул. Орце Николов, бр. 155/5-1 – Скопје и со ЕМБС 2110972455005, согласно член 10 од Статутот на Здружението поради саботирање на последното собрание на Здружението одржано на 23.06.2016 година, непотпишување на ниеден документ и одлука донесена на ова Собрание, како и поради ширење невистини дека е исклучена од организацијата, иако официјално останува да биде член на Собранието со сите права како член на Собрание.
- Формална одлука за оваа точка ќе донесе Претседателот.
- Одлуката е донесена со 6 гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН

T.4.

По однос на точката 4 - Укинување на орган на Здружението - Извршен директор:

Се укинува Извршниот директор како орган на Здружението:

- Органи на Здружението сега ќе бидат: Собрание, Претседател на Собранието и Управен одбор
- Формална одлука за оваа точка ќе донесе Претседателот.
- Одлуката е едногласно усвоена.

T.5.

По однос на точката 5 - Отповикување на досега поставениот Извршен директор

Се отповикува Извршниот директор:

- Биљана Тануровска - Кулавковски од Скопје, со место на живеење на ул. Вељко Влаховиќ бр. 20-8, 1000 Скопје и со ЕМБГ 1409972455066
Формална одлука за оваа точка ќе донесе Претседателот.
Одлуката е изгласана усвоена.

T.6.

По однос на точката 6 - Промена на бројот на членовите на управниот одбор

Се менува бројот на членови на управниот одбор:

- Управниот одбор на Здружението сега ќе брои 3 членови.
Формална одлука за оваа точка ќе донесе Претседателот.
Одлуката е едногласно усвоена.

T.7.

По однос на точката 7 - Отповикување на членови на Управен одбор, нов мандат на членови на Управен одбор и назначување нови членови на Управен одбор.

Членовите на управниот одбор Виолета Качакова со ЕМБГ 1301978455097, Биљана Тануровска Кулавковски со ЕМБГ 1409972455066, Климент Попоски со ЕМБГ 0408971434006 и Катарина Донева со ЕМБГ 2111968455129 се отповикуваат.
Членот на Управен одбор Анета Илиевска – Стефановска со ЕМБГ 230297043800 има нов мандат.

Членови на Управниот одбор се:

1. Анета Илиевска – Стефановска
2. Ивана Васева
3. Александар Георгиев

Формална одлука за оваа точка ќе донесе Претседателот.
Одлуката е изгласана едногласно.

T.8.

По однос на точката 8 - Пристапување на нови членови на Здружението

Од здружението се разрешуваат следните членови:

1. Катерина Донева

Покрај постоечките, кон Здружението пристапуваат и нови членови. Нови членови на здружението се:

1. Ивана Васева
2. Александар Георгиев
3. Викторија Илиоска
4. Дарио Барета Дамас
5. Зорица Зафировска
6. Филип Јовановски

Формална одлука за оваа точка ќе донесе Претседателот.
Одлуката е изгласана едногласно.

Т.9.

По однос на точката 9 – Промена на податоци за адресата на здружението
Поради променето име на улицата на која се наоѓа седиштето на Здружението се менува името на улицата и истото сега гласи:

- Ул. Димитрие Чуповски
Формална одлука за оваа точка ќе донесе Претседателот.
Одлуката е едногласно усвоена.

Т.10.

По однос на точката 10 – Промена на актот на основање на здружението
Се констатира промена на Актот на основање.
Се менува член 3 и истиот сега гласи:

Член 3

Седиштето на Здружението е во Скопје на ул. Димитрие Чуповски бр. 20/8, 1000 Скопје.

Се менува член 4 и истиот сега гласи:

Член 4

Полноправни членови на Здружението, со право на глас се:

р.б.	Име	Презиме	Адреса	ЕМБГ
1	Биљана	Тануровска- Ќулавковски	ул. Вељко Влаховиќ, бр.20-8-Ск	1409972455066
2	Виолета	Качакова	бул. Јане Сандански, бр.107/-36-Ск	1301978455097
3	Наташа	Димитриевска	ул. 11 Октомври, бр.23/2-8-Ск	3008968455178
4	Љупчо	Тануровски	ул. Пиринска, бр.28-Ск	1903964450068
5	Анета	Илиевска Стефановска	Бул.Јане Сандански бр.12-3/19-Ск	2302970438002
6	Климент	Попоски	Плотишта бр. 4/3 Струга	0408971434006
7	Александар	Георгиев	Ул. Козара бр.64/3-11 Скопје	0611985450098
8	Ивана	Васева	Ул. 95 бр.57, Волково, Скопје	0906984455029
9	Зорица	Зафировска	Ул. Никола Тримпаре бр.20/1-16	1202982455001
10	Дарио	Барето Дамас	/	Број на пасош: РАЈ647966
11	Филип	Јовановски	Ул. Христо Узунов бр.3Е, Битола	2505979410036
12	Викторија	Илоска	Ул. Бидимаж бр.18А-16, Прилеп	0809990445005

Се менува член 6 и истиот сега гласи:

Член 6

Здружението ќе биде застапувано од претседателот или членови кои ќе бидат одредени од Управниот одбор.

За Претседател на Здружението на граѓани се именува лицето Биљана Тануровска - Кулавковски со место на живеење на ул. Вељко Влаховиќ, бр.20-8 во Скопје со ЕМБГ 1409972455066.

Се менува член 7 и истиот сега гласи:

Член 7

Органи на Здружението ЛОКОМОТИВА се:

1. Собрание
2. Претседател на Собранието
3. Управен одбор

Се менува член 8 и истиот сега гласи:

Член 8

Собранието на Здружението ЛОКОМОТИВА брои 12 полноправни членови – претставници кои се избираат од граѓаните – членови на здружението.

Членови на Собранието се 1.Биљана Тануровска-Кулавковски, 2.Виолета Качакова 3.Љупчо Тануровски, 4.Анета Илиевска – Стефановска, 5. Ивана Васева, 6.Александар Георгиев, 7. Викторија Илиоска, 8. Дарио Барета Дамас, 9.Зорица Зафировска и 10. Филип Јовановски, 11.Климент Попоски, 12. Димитриевска Наташа

Се менува член 9 и истиот сега гласи:

Член 9

Претседател на Здружението е Биљана Тануровска - Кулавковски со место на живеење на ул. Вељко Влаховиќ, бр.20-8 во Скопје со ЕМБГ 1409972455066.

Се менува член 10 и истиот сега гласи:

Член 10

Управниот одбор е извршен орган на Собранието во кој сите членови имаат еднакви права, обврски и одговорности за работењето и развојот на Здружението во согласност со Статутот.

Управниот одбор на Здружението ЛОКОМОТИВА брои 3 членови:

1. Анета Илиевска – Стефановска со ЕМБГ 230297043800
2. Ивана Васева со ЕМБГ 0906984455029
3. Александар Георгиев со ЕМБГ 0611985450098

Член 11 се брише.

Член 12 станува Член 11.

По вака наведените промени ќе биде изготвен пречистен текст на Актот на основање.
Формална одлука за оваа точка ќе донесе Претседателот.
Одлуката е едногласно усвоена.

T.11

По однос на точката 11 – Промена на Статутот на Здружението.
Се констатира промена на Статутот на Здружението.
Се менува член 5 и истиот сега гласи:

Член 5

Седиштето на Здружението е во Скопје на ул. Димитрие Чуповски бр. 20/8, 1000 Скопје.

Се менува член 8 и сега гласи:

Член 8

Членови можат да бидат сите граѓани кои се државјани на Република Македонија како и странци, кои доброволно ќе пристапат кон здружението со поднесување пријава за членство, или по препорака од најмалку два членови на здружението.

- (1) Членството во Локомотива е на доброволна основа и членови на здружението може да бидат физички лица од Република Македонија како и странци кои дејствуваат во областите кои ги застапува организацијата и кои ги прифаќаат Статутот и целите на организацијата.*
- (2) Здружението разликува два типа на членство: полноправно и почесно.*
- (3) Полноправното членство се однесува на оние кандидати коишто ги исполнуваат сите критериуми за нови членови. Обврски на полноправното членство на здружението вклучуваат присуство на состаноци, учество во работата, реализацијата на програмата и плаќање на чланарината, која е определена со посебна одлука на Управниот одбор.*
- (4) Почесни членови може да бидат основачите и долгорочните соработници на организацијата кои нема да бидат активни во состаноци, учество на работа и реализација на програмата. Почесните членови немаат право на глас, а доколку ги исполнуваат критериумите за полноправен член, може да ја носат функцијата и почесни членови, и полноправни членови.*
- (5) Собранието на здружението може да пропише дополнителни критериуми за прием на нови членови а истото ќе се регулира со одлука на Собрание.*
- (6) Својство на член на здружението се стекнува со поднесување пријава за членство, или по препорака од најмалку два членови на здружението. Членството го потврдува Собранието на здружението со просто мнозинство од присутните членови.*
- (7) Сите членови се обврзани да се придржуваат до Статутот и до другите акти на Здружението.*
- (8) Сите членови имаат обврска активно да учествуваат во работата на здружението, како и да ја помагаат работата на здружението преку плаќање членарина,*

застапување во јавноста и на други други начини во согласност со Законот, како и со Статутот и другите акти на Здружението.

(9) Вклучување и исклучувањето на членовите на Собранието се регулира со одлуки на Собрание.

Се менува член 17 и истиот сега гласи:

Член 17

Органи на Здружението ЛОКОМОТИВА се:

1. Собрание;
2. Управен одбор;
3. Претседател на здружението

Се менува член 18 и истиот сега гласи:

Член 18

Највисок орган на управување во Здружението е Собранието и го сочинуваат сите полноправни членови на Здружението. Мандатот на претставниците трае 4 години со можност за продолжување. Собранието се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно.

Се менува член 19 и сега гласи:

Член 19

Седници на Собрание свикува Претседателот на Собранието според последните податоци упишани во Централниот регистар на Р.М.

Седницата на Собранието се свикува и по предлог на Управниот одбор или 1/5 од вкупниот број на членови на Собранието.

Ако Претседателот на Собранието во рок од 14 дена од денот на дадениот предлог не ја свикува седницата, тогаш седницата ја свикува Управниот одбор. Начин на свикување на седници на Собранието се определува со Деловникот за работа на Собранието.

Со седниците на Собранието претседава Претседателот, а во негово отсуство или по договор претседава Член на управниот Одбор.

Собранието донесува полноправни одлуки како и донесување одлуки за прием и за исклучување на членови на Здружението и одлуки за здружување со други организации и зачленување во меѓународни организации кое се одлучува со просто мнозинство од присутните членови.

Собранието може да биде редовно, вонредно или електронско (виртуелно).

Се менува член 23 и истиот сега гласи:

Член 23

Управниот одбор на Здружението ЛОКОМОТИВА брои 3 членови.

Мандатот на членовите трае 4 години со можност за повторно избирање.

Управниот одбор е извршен и оперативен орган на Здружението и го сочинуваат тројца членови.

Членовите на Управниот одбор ги избира Собранието со мандат од четири години, со можност за повторен избор.

Се брише член 29, член 30 и член 31.

Од член 32 до член 43, стануваат член 29 до член 40.

По вака наведените промени ќе биде изготвен пречистен текст на Статутот.

Одлуката е изгласана едногласно.

Т. 12 По однос на точката 12 –Претставување на планот на работа и развој на организацијата во периодот што следи

Новоизбраниот претседател на здружението го претстави планот на развој и работа на организацијата во следните две години. Се претстави програмата на здружението и проектите како дел од таа програма, кои се во тек и оние кои започнуваат со реализација во 2021 година, кои се активности ќе се спроведуваат во рамки на тие проекти, кои се соработници од домашен и меѓународен контекст и како се финансирани. Се претставија и други стратешки насоки поврзани со планот на развој на платформа на организации од културата која понатаму треба да делува во насока на развој на нова институција во културата.

Т.13. По однос на точка 13 - Друго

Се разговараше за можностите за следење и вклучување на членовите на Собрание во некои од тековните активности на здружението за кои имаат интерес да дадат придонес во работењето. Затоа се сложија на организирање на периодични работни средби во рамки на кои ќе се известува за процесот на работа и тие што се заинтересирани а не се директно вклучени, да можат да помогнат.


За изгласаните акти ќе бидат изготвени писмени Одлуки кои ќе ги потпише Претседателот на Здружението.

Собранието заврши со работа во 18.00 часот.

Скопје, 30.11.2020 година

Записничар


Зорица Зафировска


(име, презиме и краток потпис)




Претседавач

Виолета Качакова


(име, презиме и краток потпис)

Оверувачи

1. Љупчо Тануровски

 (име, презиме и краток потпис)

2. Анета Илиевска – Стефановска

 (име, презиме и краток потпис)